

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 јануари 2023 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Слободан Јовчев со бр. УП2-09-234/22 од 16 ноември 2022 година против Решението со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година, од СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ, СЕ ОДБИВА.
2. Решението со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година, од СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ, СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **Образложение**

Слободан Јовчев, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе приговор бр. УП2-09-234/22 од 16 ноември 2022 година против Решението со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година, од СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ со барање членовите 2, 3, 4 и 5 од решението да не се применуваат.

Именуваниот поднел Барање до СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ за времено исклучување со број 03-4275/2 од 17.10.2022 година за стан на ул. Доситеј Обрадовиќ, бр. 17/27. Кон барањето приложил доказна документација.

Постапувајќи по барањето, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ како првостепен орган во постапката донел Решение со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година.

Согласно член 2 од Решението со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година, кон барањето за времено исклучување на посебен дел на објектот, сопственикот/потрошувачот е задолжен да достави изјава за времено некористење на посебниот дел од објектот.

Согласно член 3 од Решението со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година сопственикот/потрошувачот се задолжува временото некористење на посебниот дел од објектот за кое му е издадено решението да го потврди со поднесување на фактури за потрошена електрична енергија до Снабдувачот за периодот за кој е издадено решението, најдоцна до 31 мај во тековната година за

претходната грејна сезона. Во периодот на важењето на издаденото решение, просечната потрошувачка на електрична енергија на посебниот дел од објектот на месечно ниво не треба да надминува 50kWh.

Согласно член 4 од Решението со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година, за периодот на важност на издаденото решение, сопственикот/потрошувачот е задолжен да го плаќа надоместокот за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија.

Согласно член 5 од Решението со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година доколку сопственикот/потрошувачот не постапи согласно став (1) и став (2) од издаденото решение, снабдувачот ќе донесе Решение за престанување на важноста на издаденото Решение, односно ќе го задолжи сопственикот/потрошувачот со варијабилен дел од вкупниот надоместок за грејната сезона за периодот на важност на издаденото решение.

Незадоволен од Решението со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ СКОПЈЕ, именуваниот поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика со барање членовите 2, 3, 4 и 5 од решението да не се применуваат.

На 11 јануари 2023 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Решение со кое се прифаќа барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр.03-4313/17 од 20.10.2022 година на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ СКОПЈЕ,
- Изјава за времено некористење на посебниот дел од објектот,

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 3 став (3) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19, 162/19, 233/20, 312/20 и 38/22), поединечно времено исклучување на посебен дел од објектот без обврската за исполнување на условите од став (1) на овој член се врши и по барање на сопственикот/ потрошувачот на посебниот дел од објектот.

Согласно член 3 став (7) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19, 162/19, 233/20, 312/20 и 38/22), временото некористење на посебниот дел од објектот, сопственикот/ потрошувачот за кое му е издадено решение согласно став (5) на овој член треба да го потврди со поднесување на фактури за потрошена електрична енергија за периодот за кој е издадено решението, односно за периодот на важноста на грејната сезона.

Согласно член 3 став (8) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19, 162/19, 233/20, 312/20 и 38/22), фактурите за потрошена електрична енергија за периодот за кој е издадено решението, сопственикот/ потрошувачот треба да ги достави до снабдувачот најдоцна до 31 мај во тековната година за претходната грејна сезона.

Согласно член 3 став (9) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19, 162/19, 233/20, 312/20 и 38/22), во периодот за кој е издадено решение за временото некористење на посебниот дел од објектот, потрошувачката на електрична енергија на месечно ниво не треба да надминува 50 kWh, односно 350 kWh за целиот период на траење на грејната сезона.

Од горенаведеното се констатира дека приговорот не е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

**УП2 09-234/22**  
**16 најуари 2023 година**

**Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија**

**Марко Бислимоски**